

стр. 2

GT 86 - Passion is back

стр. 3

Летен водич
со **TOYOTA**

стр. 4

ЕНИГМАТИКА**TOYOTA**

петок 8 јуни, 2012

Следете не на **facebook**

Тојота Авто Центар
ДООЕЛ Скопје
Скупи 66, 1000 Скопје
02/ 30 88 880
info@toyota.com
www.toyota.com.mk

■ Toyota Fest 2012!

Игрите започнуваат во TOYOTA! На 8 и 9 Јуни повелете во салонот на TOYOTA и поминете незаборавни 30 часа со вашите и наши натпреварувачи: Aygo, Yaris, Auris, Corolla, Avensis, RAV4, Land Cruiser и Hilux. 30 часа исполнети со многу забава, вредни подароци за секоја направена порачка на возило како и многу изненадувања за секој посетител. Повелете заедно да се забавуваме, а наша задача ќе биде да ве наградуваме. TOYOTA Fest 2012! Неверојатни цени и вредни подароци. Ве очекуваме!



Today. Tonight. TOMORROW.
8 и 9 Јуни

Вест на денот:
Новиот Lexus GS
пристигнува во
Македонија!?




Профил на звезда **Lexus GS**

Производството на високо перформансниот Lexus GS450h последниот излезен модел од новата генерација GS, започна на 19 март 2012 во Tahara Plant, Aichi prefecture, Јапонија. (Прочитајте повеќе на страна 3)

Toyota и повторно No.1 по продажба на возила во светот!!!

Истражувањата во автомобилската индустрија покажаа дека во првиот квартал од 2012 година TOYOTA е број 1 во светот по продажба на возила. TOYOTA во првиот квартал од 2012 година низ целиот свет вкупно продаде 2,49 милиони возила (18 % повеќе од истиот период

минатата година), со што повторно се најде на врвот на листата во автомобилската индустрија со најголем број на продадени возила. Овие резултати се потврда за долгорочната и посветена работа на TOYOTA во производството на возила кои имаат за цел да ги задоволат специфичните барања на потрошувачите.



■ Toyota продаде 4 милиони хибридни возила

TOYOTA Motor Corporation (TMC) соопшти дека до 30 Април оваа година низ целиот свет продаде вкупно 4 милиони хибридни возила (Toyota и Lexus). Продажбата на првата TOYOTA со хибриден погон (Coaster Hybrid EV), започна во Август 1997 година, а истата година во Декември во Јапонија стартуваше и продажбата на првата генерација на Prius. Втората генерација на Prius се појави во 2003, а актуелната трета генерација во почетокот на 2009 година.

Најпродаваното хибридно возило на TOYOTA е секако моделот Prius, кој до 30 Април оваа година пронајде 2.631.000 купувачи, додека кај LEXUS најпродаваниот хибриден модел RX е продаден во 238.600

примероци. Денес TOYOTA во својата понуда има 19 модели со хибриден погон, кои се продаваат во 89 земји во светот, а минатата година 15% од сите продадени возила на TOYOTA беа со хибриден погон.



GT 86 - Passion is back

Зафатнина	2.0 D4-S, Boxer
Моќност	200 Кс/7000
Максимален вртежен момент	205 Њм/6600
Максимална брзина	230 Км/ч
Просечна потрошувачка	6,9 л/100 Км
CO2 емисија	160 г/Км
Должина	4.240 мм
Висина	1.285 мм
Меѓусејно растојание	2.570 мм

Наскоро на македонскиот пазар ќе биде промовиран најновиот спортски автомобил од гамата на TOYOTA, моделот GT 86. Долгоочекуваниот четворосед ќе биде направен на комплетно нова платформа, со ултра низок центар на гравитација и ќе тежи само 1180 кг. TOYOTA со овој модел се враќа кон спортските корени овојпат нудејќи возило со погон на задните тркала и мотор кој е хоризонтално поставен (за прв пат во светот) во предниот дел на возилото. Надворешниот изглед на возилото се одликува со исклучителна аеродинамичност, повикувајќи се на традицијата на спортските возила на TOYOTA од минатото (Supra, Celica, MR2). Овој автомобил е направен врз основа на концептот "Air Sandwiching" кој овозможува максимална стабилност при високи брзини.



Започна револуцијата во Б сегментот

TOYOTA во својот производствен капацитет во Франција и официјално започна со сервисното производство на Yaris со хибриден погон. Оваа фабрика е домот на Yaris уште од 2001 година која на 01.04.2012 го достигна бројот од 2.1 милион произведени возила. Првиот хибриден Yaris кој што излезе од оваа производна линија е наменет за купувач од северна Франција. Инаку да потсетиме дека ова е првото хибридно возило кое што се појавува во Б сегментот и ќе биде погонувано од 1.5 литарскиот VVTi бензинец и електромотор со комбинирана

сила од 100 Кс, потрошувачка од само 3,5 л/100 Км и CO2 емисија од само 79 г/Км. Со порастот на цената на горивата сега имаме уште еден економичен производ за сите купувачи во овој сегмент. До денес, TOYOTA има продадено повеќе од 400.000 хибридни возила во Европа и оваа бројка продолжува континуирано да расте.



Toyota Hilux го освои Антарктик

Откако Jeremy Clarkson и екипата на Top Gear во 2007 година со TOYOTA Hilux стигнаа до Северниот пол, екипата на Extreme World Races го повтори овој подвиг на јужната полутопка на Земјата, користејќи го истото возило. TOYOTA Hilux е најиздржливото теренско возило и неговите можности се потврдени во екстремни временски услови кога експедицијата на британскиот Top Gear ја освои најсеверната точка на Земјата. На тој начин тие станаа првите луѓе кои со возило стигнаа на Северниот пол. Екипата на Extreme World Races се одлучи за уште посмел подвиг – освојување на Јужниот пол. Експедицијата

започна во Ноември 2011 година и траеше до Фебруари 2012 година, со што за четири месеци беа поминати 9.500 Км во екстремни зимски услови при температури и до -50 °C. Екипата користеше три возила Hilux опремени со 3.0 D4-D агрегати, од кои едно возило имаше погон 6x6. Овие возила користеа гориво кое не мрзне на ниски температури, а на истите беа поставени и дополнителни резервари за гориво од 280 л на стандардните модели, до 800 л на моделот со погон на 6 тркала. Во текот на ова патување до Јужниот пол, ниту едно од возилата немаше ниту еден дефект или било каков технички проблем.



Toyota Партнери

Друштвото за трговија Авто Чајка е приватна компанија која започна со работа далечната 1994 година со седиште во Тетово, како застапник на повеќе автомобилски брендови во Македонија. Авто Чајка лиценцата за дилерство на TOYOTA возилата ја доби во 2000 година со што и официјално започна успешната соработка со TOYOTA Авто Центар.

Како овластен дистрибутер за продажба на возилата на TOYOTA и нивно сервисирање ДТ Авто Чајка успешно работи веќе 12 години на нашиот пазар. Успехот до денес брои над 3.000 нови продадени возила во регионот на Западна Македонија и пошироко. Во 2004 година ДТ Авто Чајка отвори продажен салон во Скопје, а во 2007 година ја прошири својата продажна мрежа и во Штип.



Покрај продажбата на нови и користени возила, ДТ Авто Чајка врши сервисирање и поправка на сите видови возила во своите современо опремени лимарско-механичарски работилници. Стручниот тим на Авто Чајка ќе ви посака топло добредојде и ќе ве пречека со насмевка, подготвени во секое време да одговорат на сите ваши барања.

ВОЗИ!

ВЕДНАШ!

ПЛАТИ НА ТРИ ГОДИШНИ РАТИ БЕЗ ГАРАНЦИИ, ЖИРАНТИ И КАМАТИ.

YARIS

AURIS

AVENSIS

RAV4

www.toyota.com.mk | 02 30 88 880 | facebook

во соработка со

2

www.toyota.com.mk

■ Профил на звезда Lexus GS

Во Lexus не застануваат додека не го создадат идеалното. Развојот на комплетно новиот Lexus GS започна со вклучувањето на препознатливата предна решетка со новиот моќен изглед на Lexus. Напредниот Lexus Hybrid Drive систем во моделот GS 450h придонесе за намалување на потрошувачката и емисијата на штетни гасови за 20 %. Произведен во најнапредованата фабрика на светот, новиот GS го подигнува нивото по прашањето за квалитет, изработка и врвна технологија. Во внатрешноста вниманието го привлекува најширокиот мултифункционален екран на светот од 12,3". Достапен и како F Sport модел, новиот GS е

динамичен и забавен за возење. За да се постигне сето ова, прототип моделите беа тестирани на повеќе од 1,6 милиони километри се со цел да се докаже дека е создаден модел што фасцинира. Од средината на оваа година новиот Lexus GS ќе биде достапен и на македонскиот пазар.



AYGO VAN

Вашиот мини партнер
за макси добивка

7.160 €
+18% ДДВ

5 години гаранција
или 160.000 km



02/ 30 88 880

facebook

■ Летен водич со Toyota

**Намалете го стресот и
зголемете го буџетот за
летниот одмор со
Toyota Yaris**

TOYOTA Yaris е компактен и генијален градски автомобил. Елегантен и агilen, Yaris има пространа, удобна кабина и технологија која е едноставна за користење. Опремен е со камера за помош при паркирање, како и новиот систем TOYOTA Touch & Go кој има екран осетлив на допир, опции за навигација, различни апликации и можност за пристап до интернет. Напредната технологија ги сведува на минимум вашите трошоци, потрошувачката на гориво и CO2 емисијата и ви овозможува поголем буџет за годинешниот летен одмор.



**Како најефикасно да се
спакувате за одмор со
Toyota Corolla**

TOYOTA Corolla е совршен автомобил за долгите патувања, кој ќе ви овозможи да ги понесете со себе сите неопходни нешта на вашиот одмор од соништата. Автомобил кој е економичен и комфорен, во кој може да се сместат четири возрасни лица. Во дизајнот на Corolla голем акцент е ставен на просторноста во ентериерот што резултира со кабина во која се чувствувате одлично и при долгите патувања. Со право TOYOTA Corolla е најпродаваниот автомобил за 2011 година, но и на сите времиња.



**Стигнете брзо, безбедно и
економично до вашата
омилена дестинација со
Toyota Avensis**



Подготовките за летниот одмор може да бидат едноставни ако вашиот избор биде Avensis. Зад неговиот атлетски, моќен и аеродинамичен дизајн, се крие голема моќност, динамична подвижност со супериорен комфор и високо ниво на безбедност. Тој се вбројува во групата на еколошки автомобили со извонредна економичност. Avensis е модел кој ви нуди беспрекорно задоволство додека патувате, автомобил кој се одликува со висок квалитет и е вашиот чекор напред кон успехот.



Биометео

Времето денес е совршено за посета на некои од вашите омилен места. Време за дружење со вашите најблиски. Уживајте во убавината на овој ден во друштво со моделите на TOYOTA. Затоа не чекајте повеќе и уште веднаш дојдете во салонот на TOYOTA и одберете го вашиот омилен модел. Ви гарантираме дека

вашето позитивно расположение денес ќе достигне кулминација. Колегите и вашите најблиски ќе се изненадат од вашата нова промена. Не грижете се за вашата здравствена состојба, ќе бидете во топ форма затоа што го направивте вистинскиот избор – одбравте TOYOTA.



Хоризонтално

1. Уред за сателитско прикажување на мапи на движење на вашиот автомобил
2. Најголем Јапонски производител на возила
3. Сообраќаен знак за застанување
4. Уред за разладување на вашето возило
5. Погонско гориво
6. Кој познат третман за освежување на вашето возило го нуди Toyota?
7. Најпродаван модел на Toyota на сите времиња
8. Анти блокирачки систем за сопирање
9. Која е локацијата на Toyota Авто Центар?
10. Познат 30-часовен настан во организација на Toyota
11. Најпознат хибриден автомобил на Toyota

Вертикално

1. Кој е моделот со кој што годинава започна револуцијата во Б сегментот?
2. Познат модел од Toyota
3. Заштитно лице на Auris (види фото)
4. Колку години гаранција има Toyota Aygo Van?
5. Автомобил со две седишта
6. Кој автомобил на Toyota го освои Антарктикот во 2012?
7. Електронска распределба на силата на сопирање

Пронајдете ги петте разлики на Toyota Yaris

